



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Отгласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Вторник, 1 октомври 1985

БЕЛГРАД

Цена на овој број е 15 динари. – Претплата за 1985 година изнесува 3.000 динари – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

БРОЈ 51

ГОД. XLI

627.

Дин/1

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84 и 39/85), врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

1) моторен бензин и авионски бензин:	
- MB 86	28,947
- MB 98	29,776
2) дизел-гориво	
- D-1	21,365
- D-2	21,603
- D-3	21,537

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

Член 2

Оваа уредба влегува во сила на 3 октомври 1985 година.

Член 1

Во Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/85) по член 8 се додава нов член 8 а, кој гласи:

Е. п. бр. 317
30. септември 1985 година
Белград

„Член 8а

На прометот на производи од точ. 1 и 2 на тар. број 2 од Тарифата на основниот данок на промет, основниот данок на промет на производи се плаќа, и тоа за:

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

628.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници можат цените на своите производи да ги формираат врз основа на согласност од Сојузниот завод за цени.
Одредбата од став 1 на оваа точка се однесува на следните производи:

Производи што спаѓаат во дејноста			НАЗИВ
гранка	група	подгрупа	
1	2	3	4
			ОБЛАСТ 01 – ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО
0107			ЦРНА МЕТАЛУРГИЈА
	01072	010720	Производство на феро легури: сите производи
0109			ПРОИЗВОДСТВО НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ
	01094		Производство на глиница и алуминиум
		010942	Производство на алуминиум: сите производи
0110			ПРЕРАБОТКА НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ
	01109		Преработка на бакар и други обоени метали
		011091	Преработка на бакар и легури од бакар: сите производи
		011093	Преработка на цинк: сите производи

1	2	3	4
0112			ПРЕРАБОТКА НА НЕМЕТАЛНИ МИНЕРАЛИ (без градежен материјал)
	01121		Производство на стакло
		011211	Производство на рамно стакло: сите производи
	01129		Преработка на други неметални минерали
		011292	Производство на јаглено-графитни производи: сите производи
0113			МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ
	01131		Производство на метален репродукционен материјал
		011313	Производство на алат: производство на алат за режење – сите производи
		011314	Производство на метална амбалажа: само челични боци
		011316	Производство на тркални лежишта: куглични и валчести лежишта
0117			ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ И АПАРАТИ
	01172		Производство на електронски и телекомуникациони уреди
		011724	Производство на мерна и регулациона опрема, средства за управување и автоматизација во индустријата и сообраќајот, и тоа: електрични броила, еднофазни, еднотарифни, електрични броила, еднофазни, двофазни и електрични броила, трофазни, еднотарифни
	01179		Производство на други електротехнички производи
		011793	Производство на акумулатори и галвански елементи: само акумулатори
0118			ПРОИЗВОДСТВО НА БАЗНИ ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ
	01181	011810	Производство на хемикалии (освен за земјоделството): сулфурна киселина, натриумсулфат, натриумкарбонат, натриумхидроксид, натриумперборат, натриумтриполифосфат, натриумсиликат, етоксилати
0119			ПРЕРАБОТКА НА ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ
	01191	011910	Производство на лекови и фармацевтски суровини: сите производи
	01192	011920	Производство на средства за перење и козметички препарати: средства за перење и тоа детерџенти и сапуни
0121			ПРОИЗВОДСТВО НА ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ
	01214		Производство на градежни префабрикати и битуменски производи
		012141	Производство на азбестно-цементни производи: салонит рамни плочи, салонит брановидни плочи, салонит водоводни цевки, салонит притисочни цевки, салонит канализациони цевки
0124			ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА ХАРТИЈА
	01242		Преработка на хартија
		012421	Производство на хартиена амбалажа: хартиена амбалажа, тетрапак и тетрабрик

2. Барањето за давање согласност за промена на цените се поднесува во два примерока и содржи:

- 1) назив на производот;
- 2) единица на мера;
- 3) цени на производите за кои се поднесува барање за давање согласност и процент на зголемувањето на цените, и тоа:

– цени применувани до денот на влегувањето на оваа одлука во сила;

- цени за кои се бара согласност;
- процент на зголемувањето на цените;

4) податоци за видот на цената за која се бара согласност, и тоа:

- а) производителска;
- б) големопродажна;
- в) малопродажна;

5) податоци за показателите во тековниот и соодветниот пресметковен период за претходната година, и тоа:

- однос на акумулацијата спрема просечно ангажираните деловни средства (во процент);
- бруто личен доход по работник (месечен просек во динари);

- продуктивност на трудот (физички обем на производството по вработен работник);
- коефициент на обртот на обртните средства;
- степен на искористеноста на капацитетите (во проценти);
- пораст на цените за кои се бара согласност во текот на 1983 и 1984 година и во изминатиот период на 1985 година.

Сојузниот завод за цени може да бара дополнителни податоци во врска со поднесеното барање во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето;

6) услови за продажба; место и начин на испораката (франко натоварено во местото на производителот, франко истоварено во местото на купувачот, франко склад на купувачот и сл.). начин на пресметка на вредноста на амбалажата, со назнака дали амбалажата е повратна или не е повратна и дали и во што се менувани условите за продажба во однос на постојните услови;

7) податоци за тоа кој донел одлука за формирањето на цение (собирот на работниците, работничкиот совет, раководниот орган и др);

8) податоци за начинот на донесување одлука.

Податоците за цените од оваа точка се доставуваат до Сојузниот завод за цени на Образецот за доставување барање за давање согласност на цени, кој е отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел.

3. Ако барањето за давање согласност за промена на цените не ги содржи податоците од точка 2 на оваа одлука, Сојузниот завод за цени, во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето, ќе побара дополние на барањето.

4. Сојузниот завод за цени е должен за барање на организација на здружен труд, друга самоуправни организација односно заедница да донесе решение во рок од 45 дена од денот на приемот на барањето од точка 2 на оваа одлука.

Ако Сојузниот завод за цени, во рок од став 1 на оваа точка, не донесе решение од тој став, ќе се смета дека е дадена согласност на цените.

5. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила престанува да важи Одлуката за начинот на формирањето на цените на определени производи и за давањето согласност на цените на определени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 24/85).

6. Оваа одлука влегува во сила на 3 октомври 1985 година.

Е. п. бр. 335

1 октомври 1985 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинци, с. р.

ОБРАЗЕЦ

ЗА ДОСТАВУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНА

Реден број	Назив на производот	Цени на производите за кои се бара согласност					
		Единица на мера	на 31 декември од претходната година	применети до денот на почетокот на применувањето на новите цени	цена за која се бара согласност	Процент на зголемувањето (6:4) (6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Вид на новоприменета цена (да се заокружи а или б или в): а) производителска б) големопродажна в) малопродажна						
2.	Услови за продажба: место и начин на испораката (франко натоварено во местото на производителот, франко истоварено во местото на купувачот, франко склад на купувачот и сл.); начин на пресметка на вредноста на амбалажата, со назнака дали амбалажата е повратна или не е повратна и сл.						
3.	Одлука за зголемување на цените на производите донесе (собирот на работниците, работничкиот совет, работоводниот огран или др.)						
4.	Датум на донесувањето одлука за цената за производот.						
5.	Начин на донесување на одлуката						

629.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОБВРСКАТА НА ПРЕТХОДНО ИЗВЕСТУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ ЗА ПРОМЕНАТА НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници се должни да го известат Сојузниот завод за цени за промената на цените на своите производи во рок од 30 дена пред денот на почетокот на применувањето на тие цени.

Одредбата од став 1 на оваа точка се однесува на следните производи:

Производи што спаѓаат во дејности			НАЗИВ
гранка	група	подгрупа	
1	2	3	4

0107

01071

ОБЛАСТ 01 - ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО

Црна металургија

Производство на железо и челик: сите производи

1	2	3	4
0109			ПРОИЗВОДСТВО НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ
	01091	010910	Производство на бакар: сите производи
	01092	010920	Производство на олово: сите производи
	01093	010930	Производство на цинк: сите производи
	01099		Производство на други обоени метали
		010991	Производство на антимон: сите производи
0110			ПРЕРАБОТКА НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ
	01101	011010	Преработка на алуминиум: сите производи
	01109		Преработка на бакар и на други обоени метали
		011092	Преработка на олово: сите производи
		011099	Преработка на други обоени метали: сите производи
0111			ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕТАЛНИ МИНЕРАЛИ (без градежен материјал)
	01111		Производство на неметални минерали (без соли)
		011112	Производство на магнезит и глина: магнезит
	01112		Производство на соли: сите производи
0112			ПРЕРАБОТКА НА НЕМЕТАЛНИ МИНЕРАЛИ (без градежен материјал)
		011212	Производство на амбалажно стакло: сите производи
	01122	011220	Производство на огноотпорен материјал: сите производи
	01129		Производство на други неметални минерали
		011299	Друга преработка на неметални минерали: корунд и брусни производи
0113			МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ
	01131		Производство на метален репродукционен материјал
		011311	Производство на леани, ковани и пресувани производи: сите производи
		011312	Производство на метален инсталационен материјал: лимени и леани кади за бањи, радијатори (сите видови), водоводни и санитарни арматури
0114			МАШИНОГРАДБА
	01142	011420	Производство на земјоделски машини: комбајни (сите видови), сеалки (сите видови) берачи за пченка, дрлјачи, чинијаши, култиватори (сите видови), тракторски косилки и расипувачи на вештачко губриво - тракторски
	01143	011430	Производство на опрема за професионални и научни цели, мерни и контролни инструменти и уреди за автоматизација на управувањето (освен оние од гранката 0117): инструменти и апарати и прибор за медицина и ветерина
0115			ПРОИЗВОДСТВО НА СООБРАЌАЈНИ СРЕДСТВА
	01152		Производство на друмски возила
		011522	Производство на камиони и специјални возила: камиони и автобуси (сите видови)
		011524	Производство на трактори: трактори со моќност над 28 KW
0117			ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ И АПАРАТИ
	01172		Производство на електронски и телекомуникациони уреди
		011723	Производство на комуникациони апарати и уреди: обични телефонски апарати, автоматски и телефонски апарати и автоматски секретарски гарнитурни
		011729	Производство на неспомнати електронски апарати и уреди: електромедицински апарати и уреди (сите производи)
	01173	011730	Производство на кабли и проводници: кабли
	01174		Производство на електрични апарати за домаќинство
		011741	Производство на термички апарати: електрични шпорети, комбинирани шпорети на струја и гас, електрични бојлери
		011742	Производство на разладни апарати и уреди: фрижидери за домаќинство и апарати за длабоко замрзнување за домаќинство
		011743	Производство на апарати и уреди за перење и сушење: машини за перење на алишта

1	2	3	4
0118			ПРОИЗВОДСТВО НА БАЗНИ ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ
	01182	011820	Производство на хемикалии за земјоделството: средства за заштита на растенијата
	01183		Производство на хемиски влакна и на пластични маси
		011831	Производство на вештачки и синтетички влакна: сите производи
		011832	Производство на пластични маси: сите производи
0119			ПРЕРАБОТКА НА ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ
	01193	011930	Производство на бои и лакови: сите производи
	01194		Преработка на пластични маси
		011941	Производство на амбалажа од пластични маси: сите производи
	01199	011990	Производство на други хемиски производи: лепила за индустриски цели, антифриз и рендген-филмови
0121			ПРОИЗВОДСТВО НА ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ
	01212	012120	Производство на цемент: сите производи
	01213	012130	Производство на тули и керамида: сите производи
	01214		Производство на градежни префабрикати и на битуменски производи
		012143	Производство на битуменски материјали за патишта и покриви
0122	01220		ПРОИЗВОДСТВО НА РЕЖАНА ГРАЃА И ПЛОЧИ
		012201	Производство на режана граѓа: сите производи
		012202	Производство на фурнир и плочи: сите производи
0123			ПРОИЗВОДСТВО НА ФИНАЛНИ ПРОИЗВОДИ ОД ДРВО
	01232		Производство на други финални производи од дрво
		012321	Производство на амбалажа од дрво: сите производи
0124			ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА ХАРТИЈА
	01241	012410	Производство на целулоза и хартија: рото-хартија, натрон-хартија, за вреќи, за обвивка и амбалажна хартија, картон и лепенка: сите производи
	01242		Преработка на хартија
		012421	Производство на хартиена амбалажа: сите производи, освен тетра-пак и тетра-брик хартиена амбалажа
0125			ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕКСТИЛНИ ПРЕДИВА И ТКАЕНИНИ
	01251		Производство на влакна, предива и конци
		012512	Производство на памучно предиво и конци од памучен тип: сите производи
		012513	Производство на предива од волнен тип: сите производи
		012515	Производство на предива и конци од природна и вештачка свила: сите производи
	01252		Производство на ткаенини
		012521	Производство на памучни ткаенини (од памучен тип): сите производи
		012522	Производство на волнени ткаенини (од волнен тип): сите производи
		012524	Производство на свилени ткаенини (од свилен тип): сите производи, освен ткаенини од природна свила
0126			ПРОИЗВОДСТВО НА ГОТОВИ ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВОДИ
	01262		Производство на текстилна конфекција
		012621	Производство на алишта (освен трикотажни): сите производи
0127	01270		ПРОИЗВОДСТВО НА КОЖА И КРЗНО
		012701	Производство на крупна кожа: сите производи
		012702	Производство на свинска кожа: сите производи
0129	01290		ПРЕРАБОТКА НА КАУЧУК
		012901	Производство на гуми за возила: сите производи
		012909	Друга преработка на каучук: гумени ленти и каиши

1	2	3	4
0130			ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ
	01304		Преработка и конзервирање на месо и риба
		013041	Колење на добиток: свежо месо (говедско, јунешко, телешко, свинско, овчо, јагнешко, живинско и други свежи меса), сурова кожа (крупна, свинска и ситна – овча кожа)
		013042	Преработка и конзервирање на месо: сувомеснати производи, сланина, колбасичарски производи, месни конзерви и животинска маст за јадење (само свинска маст)
		013043	Преработка и конзервирање на риба: свежа и смрзната морска и речна риба, стерилизирани и пастеризирани рибини конзерви
	01305	013050	Преработка и конзервирање на млеко: млеко (пастеризирано, стерилизирано, кондензирано и евалорирано млеко)
	01306	013060	Производство на шеќер: меласа и сушени резанци на шеќерна репа
	01308	013080	Производство на растителни масла и масти: маслени сачми и погачи
	01309		Производство на други прехранбени производи (без добиточна храна)
		013099	Производство на зачини, кавовини и други прехранбени производи: сурово кафе, доработка и пакување, пржено и мелено кафе
0131			ПРОИЗВОДСТВО НА ПИЈАЧКИ
	01311		Производство на алкохол од растително потекло и алкохолни пијачки
		013111	Производство на алкохол од растително потекло: шпирит
0132	01320	013200	ПРОИЗВОДСТВО НА ДОБИТОЧНА ХРАНА
			Производство на комплетна крмна смеса, дополнителна крмна смеса и витаминска минерална и лековита смеса за говеда, свињи, живина и друг добиток и суперконцентрати за гоење на добиток
0133			ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА ТУТУН
	01331	013310	Производство на ферментиран тутун: ферментиран тутун
			ОБЛАСТ 03 – ШУМАРСТВО
0300	03000		ШУМАРСТВО
		030003	Искористување на шуми: трупци за режење, фурнир и лупење: сите производи: целулозно дрво: сите производи

2. Претходното известување за промената на цените содржи:

- 1) назив на производот;
- 2) единица на мера;
- 3) цени на производите за кои се доставува известување, и тоа:

– цени применувани до влегувањето во сила на оваа одлука;

– новоформирани цени;

– процент на зголемување на цените;

- 4) податоци за видот на цената за која се доставува известување, и тоа:
 - а) производителска;
 - б) големопродажна;
 - в) малопродажна;

5) услови за продажба: место и начин на испорака (франко-натоварено во место на производителот, франко-истоварено во место на купувачот, франко-склад на купувачот и сл.), начин на пресметка на вредноста на амбалажата, со назнака дали амбалажата е повратна или не е повратна и сл.;

6) податоци за тоа кој донел одлука за формирање на цените (собирот на работниците, работничкиот совет, работоводниот орган и др.);

7) датум на донесувањето на одлуката за цената на производот;

8) датум на почетокот на применувањето на цените;

9) податоци за начинот на донесувањето на одлуката;

10) податоци за показателите во текуштиот и соодветниот пресметковен период за претходната година, и тоа:

- однос на акумулацијата спрема просечно ангажираните деловни средства (во проценти);
- бруто-личен доход по работник (месечен просек во динари);
- продуктивност на трудот (физички обем на производството по еден вработен работник);
- коефициент на обртот на обртните средства;
- степен на искористеноста на капацитетите (во проценти);
- пораст на цените во текот на 1983 и 1984 година и во изминатиот период на 1985 година.

3. Податоците од точка 2 одредби под 1 до 9 на одлуката организациите на здружен труд и самоуправните организации и заедници ги доставуваат на Образецот за претходно известување за цените, што е отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел, во два примерока, од кој еден му се доставува на Сојузниот завод за цени, а вториот до надлежниот орган за цени во републиката односно автономната покраина во која е седиштето на организацијата на здружен труд, на другата самоуправна организација односно заедница.

4. Оваа одлука влегува во сила на 3 октомври 1985 година.

Е. п. бр. 336
1 октомври 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинци, с.р.

ОБРАЗЕЦ
ЗА ПРЕТХОДНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЦЕНИТЕ

Реден број	Назив на производот	Единица на мера	Цени на производи за кои се доставува известување				Процент на зголемувањето (6:4) (6:5)
			на 31 декември од претходната година	применети до денот на поднесувањето на барање	ново примени цени		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Вид на новоприменета цена (да се заокружи а или б или в): а) производителска б) големопродажна в) малопродажна						
2.	Услови за продажба: место и начин на испораката (франко натоварено во местото на производителот, франко истоварено во местото на купувачот, франко склад на купувачот и сл.); начин на пресметка на вредноста на амбалажата, со назнака дали амбалажата е повратна или не е повратна и сл.						
3.	Одлука за зголемување на цените на производите донесе (собирот на работниците, работничкиот совет, раководниот орган или др.)						
4.	Датум на донесување на одлуката за цената на производот						
5.	Датум на почетокот на применувањето на одлуката за цената на производот						
6.	Начин на донесување на одлука						

630.

Врз основа на чл. 22 и 32 став 1 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА**

1. Во Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/84, 52/84, 69/84, 16/85, 26/85 и 32/85) во точка 2 став 1 процентот: „70%” се заменува со процентот: „61%”.

Во став 2 во одредбата под 2 процентот: „50%” се заменува со процентот: „48%”, а во одредбата под 3 процентот: „52%” – со процентот: „50%”.

2. Во точка 3 процентот: „84%” се заменува со процентот: „73%”.

3. Оваа одлука влегува во сила на 3 октомври 1985 година.

О. бр. 72
27 септември 1985 година
Белград

Го заменува
претседателот на Советот на
гувернерите
заменик-гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Слободан Станоевиќ, с. р.

631.

Врз основа на член 7 став 2, во врска со член 17 став 7, член 22 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ**

1. Во Одлуката за надомест за користење на задолжителната резерва за одржување на дневната ликвидност на банките и на другите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/84, 52/84, 20/85, 26/85 и 32/85) во точка 1 став 1 процентот: „0,230%” се заменува со процентот: „0,2%”.

2. Оваа одлука влегува во сила на 3 октомври 1985 година.

О. бр. 73
27 септември 1985 година
Белград

Го заменува
претседателот на Советот на
гувернерите
заменик-гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Слободан Станоевиќ, с. р.

632.

Врз основа на член 15 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 39/77), во врска со одредбата на редниот број 22 (11) од областа Статистика на индустријата и рударството од Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1985 година – оддел I нови истражувања, што е составен дел на Одлуката за утврдување на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/85), директорот на Сојузниот завод за статистика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ „ПОПИС НА МАЛОТО СТОПАНСТВО ШТО СЕ ВРШИ СО САМОСТОЕН ЛИЧЕН ТРУД СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИ ВО 1984 ГОДИНА”

1. Статистичкото истражување „Попис на малото стопанство што се врши со самостоен личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани (ПМС-84) во 1984 година” ќе се спроведе во октомври и ноември 1985 година.

2. Со истражувањето од точка 1 на ова решение, ќе се соберат податоци за дуќанот – дејноста, за сопствениците, работниците, деловниот простор, финансиското работење, потрошувачката на електрична енергија, погонските машини и мотори, техничките и за сместувачките капацитети и др.

3. Истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се спроведе според упатствата и на обрасците што ги утврдува Сојузниот завод за статистика во соработка со републичките заводи за статистика и покраинските заводи за статистика.

4. Во спроведувањето на истражувањето од точка 1 на ова решение учествуваат Сојузниот завод за статистика, републичките и покраинските заводи за статистика, статистичките органи во општините и градовите и општинските органи на управата.

5. Податоците собрани со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе служат исклучително за статистички цели.

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 01-3026/1
12 септември 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
Драгутин Грушковик, с. р.

СОДРЖИНА :

	Страна
627. Уредба за дополние на Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи — — — — —	1413
628. Одлука за давање согласност на цените на определени производи — — — — —	1413
629. Одлука за обврската на претходно известување на Сојузниот завод на цени за промената на цените на определени производи — — — — —	1415
630. Одлука за измени на Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија — — — — —	1419
631. Одлука за измена на Одлуката за надомест за користење на задолжителната резерва за одржување на дневната ликвидност на банките и на другите финансиски организации — — — — —	1419
632. Решение за спроведување на статистичкото истражување „Попис на малото стопанство што се врши со самостоен личен труд со средства на трудот во сопствениост на граѓани во 1984 година” — — — — —	1420